

РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ - ИЗМЕНИ ПО ПРВ РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ 2018г. 2018-2020 година

Ред бр.	Програма	Потпрограма	Конто	Назив на програмата	Вкупен износ на програмата	Динамика на финансирање			Планирани извори на финансирање	Цел
						2018	2019	2020		
A.)	ЈД	ЈД0	482 120	ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА	173.720.000,00	720.000,00	91.000.000,00	82.000.000,00		
1		ЈДА	482 120	Изградба на улици во викенд зона кај Крушевско Езеро	1.000.000,00	/	1.000.000,00		Од сопствени извори или од други извори на финансирање од фондови, министерства, агенции во преговори. припремите се започнати од 2013 година ,па се очекува во 2019 година да се обезбедат средства и да се реализира.	Подобрување на инфраструктурата во Викенд зоната кај Крушевското Езеро.
2		ЈДК	482 120	Изградба на пешачка улица во н.м. Бучин (дог.05-37/14 и анекс 05-126/4 вкупен износ од 5.787.167,00 денари)	5.787.167,00 во 2017 година реализирано платено износ од 5.069.672,00 денари разлика 717.495,00 за во 2018 год за доплата. Заокружено 720.000,00 денари	720.000,00			Други извори на финансирање - од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Разликата од сопствени извори	Асфалтирање на селска пешачка улица во с. Бучин со должина од 1 км, со цел подобрување на инфраструктурата и начинот на живот во селото.
3		ЈДГ	482 120	Изградба на улица во н.м. Саждево	5.000.000,00	/	2.500.000,00	2.500.000,00	Други извори на финансирање - од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	Асфалтирање на селска пешачка улица во с.Саждево со должина од 1 км, со цел подобрување на инфраструктурата и начинот на живот во селото, се поместуваат за по една година, од 2018 во 2019.

4			ЈДЛ	482120	Изградба реконструкција локален пат Јакреново, Саждево, Борино	43.000.000,00	/	25.500.000,00	17.500.000,00	Средства од други извори на финансирање	Асвалтирање пат и улици во должина 7,5км со цел подобрување на сообраќајната инфраструктура се поместуваат за по една година, од 2018 во 2019.
5			ЈДЕ	482 120	Доизградба на улица во н.м. Норово	2.000.000,00	/	1.000.000,00	1.000.000,00	Други извори на финансирање - од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Се планираат за во 2018 и 2019 год. кога се очекува да се реализираат финансиските трансакции..од АФП ЗРР.	Асфалтирање на селска пешачка улица во с. Норово со цел подобрување на инфраструктурата и начинот на живот во селото се поместуваат за по една година, од 2018 во 2019.
6			ЈДМ	482 120	Изградба на локален пат Борино- Житоше	11.000.000,00	/	4.000.000,00	7.000.000,00	Други извори на финансирање - од министерства..од Агенција за финансиска поддршка во земјод. И руралниот развој.Се планираво 2018 година , кога се очекува да продолжат активностите	Со проектот ќе биде изграден патот во должина од 1 км. Со неговата изградба значително се скратува патувањето на граѓаните од овој регион, а истиот ќе го користат и луѓето кои живеат во поблиските села Борино, Саждево, Јакреново, се поместуваат за по една година, од 2018 во 2019.
7			ЈДВ	482120	Изградба на инфраструктура на локалитет индустриска зона - Опаленик - ПАТИШТА	28.000.000,00	/	14.000.000,00	14.000.000,00	Се бара средства од трансвери од републиката -други извори на финансирање,	Да се обезбедат услови за отворање на индустриска зона за развој на индустријата во Општината се поместуваат за по една година, од 2018 во 2019.

8			ЈДН	482 130	Реконструкција на локален пат Стопанство-Норово	43.000.000,00		23.000.000,00	20.000.000,00	Средства од финансиска поддршка на земјоделството	Подобрување на поврзувањето на населените места со Регионалниот пат Стопанство-Прилеп должина 7,5 км
9			ЈДЗ	482120	Изградба на заобиколница Порта - АРМ- Прва фаза	40.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	Средства од други извори на финансирање	пренасочување на тешките товарни возила, да не ја оштетуваат инфраструктурата во градот.
Б.)		ЈГ	ЈГО	482 720 482730	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	46.000.000,00	5.000.000,00	18.500.000,00	22.500.000,00		
1			ЈГА	482 730	Реконструкција на секундарна мрежа за водоснабдување во град Крушево	10.000.000,00 денари од кои 4.500.000,00 денари како донација се реализираа во 2017 година дог.09-210/28 износ од 4.116.438,00 денари - донација,,останува за наредните години износ од 5.500.000,00 денари.	/	3.000.000,00	2.500.000,00	Се припрема од 2013 година,а сега се обезбедени финансиски средства и тоа 5.500.000,00 денари- средства од Европска инвестициона Банка и износ од 4.500.000,00 денари грант од Светска Банка преку МФ. При крај е со реализација.	Овој проект опфаќа промена на целокупната секундарна мрежа во град Крушево со што би се решиле проблемите со водоснабдувањето во градот и загубите на чиста вода за пиење се поместуваат за по една година, од 2018 во 2019.
2			ЈГМ	482 720	Изградба на резервоар за вода во с.Белушино	1.500.000,00	/	1.500.000,00	/	Од други извори за финансирање - буџет на РМ и АМС Се пренесува за наредна година	Со цел подобрување на начинот на живот и обезбедување чиста вода за пиење на жителите од с. Белушино
3			ЈГВ	482 720	Дозафаќање на нови извори за вода	17.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00		Средств треба да се обезбедат од ИПА фондовите или други извори на финансирање.	Подобрување на водаснабдувањето на Крушево
4			ЈГГ	482 720	Изградба на пумпна станица на м.в. Вршник	6.000.000,00	/	/	6.000.000,00	Средств обезбедени од ЕИБОР (Европска Инвестициона Банка за обнова и развој).	Обезбедување на услови за снабдување со вода во викенд населба Вршник

5			ЈГД	482 720	Изградба на систем за водоснабдување -резервоар за питка вода во н.м. Борино износ од 2.500.000,00 денари	/	/	/	/	Од други извори за финасирање - преку Европска инвестициона Банка -проект вреден околу 2.500.000,00 денари и не од преку буџет.	Со цел подобрување на начинот на живот и обезбедување чиста вода за пиење на жителите од с. Борино
6			ЈГЕ	482 720	Изградба на цефковод во с. Саждево износ од 4.500.000,00 денари	/	/	/	/	Се пренесува од претходните години кога и се вршени припреми,средствата би се обезбедиле преку Европска инвестициона Банка -проект вреден околу 4.500.000,00 денари и не од преку Буџет.	Со цел подобрување на начинот на живот и обезбедување чиста вода за пиење на жителите од с. Саждево. Цефководот е во должина од 2,5 км, од разделна шахта на Регионален Водовод Студенчица до резервоар Саждево.
7			ЈГБ	482 730	Реконструкција на вештачка акумулација Борино 1 и 2	4.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	Средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој или од Министерството за шумарство и водостопанство	Подобрување на услови за наводнување на обработливи површини
8			ЈГИ	482 720	Изградба на вештачка акумулација Камберица	12.000.000,00			12.000.000,00	Средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој или од Министерството за шумарство и водостопанство	Подобрување на услови за наводнување на обработливи површини
В.)		ЈИ	ЈИ0	482 920	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	18.210.000,00	210.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00		
1			ЈИА	482 920	Изградба на систем за одведување и пречистување на отпадните води - канализациона мрежа во Викенд зона кај Крушевско Езеро	3.700.000,00 планиран проект,реализирана прва ситуација приближно 710.000,00 ден ,остатокот 834.000,00 денари реализирано во 2017 година и раскинат договорот	210.000,00	/	/	Делумно се реализира до 2017година,п раскинат договорот,за доплата од сопствени извори уште 208.363,00 - заокружено 210.000,00 денари	Со цел подобрување на начинот на живот во викенд зоната кај езерото.

2			ЛИБ	482 920	Изградба на канализациона мрежа во с. Свето Митрани	6.000.000,00	/	2.000.000,00	4.000.000,00	Други извори на финансирање се префрла во наредна година.	Во с. Свето Митрани ќе се изгради нова канализациона мрежа со што ќе се подобрат животните услови во селото
3			ЛИВ	482920	Изградба на канализациона мрежа во н.м. Норово	/	/	/	/	Други извори на финансирањесе,преку ЕИБ- не оди преку Буџет.. Планирано 10.000.000,00 денари	Со цел подобрување на начинот на живот
4			ЛИД	482920	Изградба на канализациона мрежа во н.м. Пресил	/	/	/	/	Други извори на финансирањесе,преку животна средина не оди преку Буџет. Планирано 10.000.000,00 денари	Со цел подобрување на начинот на живот
5			ЛИГ	482920	Изградба на канализација со пречистителна станица-Опаленик	12.000.000,00	/	8.000.000,00	4000000	Од други извори на финансирање	Подобрување на услови за активирање на индустриската зона Опаленик
г.)		НА	НА0	482 930	ОБРАЗОВАНИЕ КАПИТАЛНИ	18.100.000,00	12.000.000,00	6.100.000,00			
1			НАА	482930	Реконструкција на училишна зграда во с.Саждево	/	/	/		Средствата се обезбедуваат преку министерство за образование, не се товари буџетот планирано 9.000.000,00 денари	Досегашната зграда е руинирана и заради тоа има потреба да се направи реконструкција.,замена на елек.инсталација,замена на стариот под,дел од дограмата фасадата, кровот...
2			НАБ	482920	Изградба училиште во н.м. Јакреново	/	/	/		Средствата се обезбедуваат преку министерството за образование - Општината треба само ЛУПД и АУП околу 500.000,00 денари	Подобрување на условите за учење на децата од н.м. Јакреново

3			НАВ	482930	Реконструкција на горната училишна зграда ОУ- Никола Карев - Крушево	18.100.000,00	9.200.000,00 + 2.800.000,00 = 12.000.000,00	6.100.000,00	/	Средства се обезбедуваат од Агенцијата за рурален развој = 15.300.000,00 и износ 2.800.000,00 средства од сопствени извори- кофинансирање	Досегашната училишна зграда е рунирана и заради тоа ќе се направи комплетна реконструкција на постоечката училишна зграда
Д.)		ЛА	ЛА0	482 920	СПОРТ	/		/			
1			ЛАВ	482930	Реконструкција на спортска сала-ЛРЦП проект	/	/	/	/	Ќе се реализира преку агенција за спорт и млади или преку ИПА	Развој на спортски туризам
2			ЛАБ	482920	Изградба на повеќенаменски спортски игралишта во населени места					Ќе се реализира преку агенција за спорт и млади, не оди преку буџет.	Развој на спортски туризам
3			ЛАГ	482930	Реконструкција на спортска сала Крушево					Ќе се реализира преку агенција за спорт и млади, не оди преку буџет.	Развој на спорт

Совет на Општина Крушево
Претседател
Тома Петроски
